

Подобрување на организациската клима во ГИМ

Активности за соработка, подобрување на тимската работа и заедништво на вработените

- *Спортски игри* - Вработените во ГИМ редовно учествуваат на заеднички спортски игри, при што имаат прилика да спортуваат, но и да го зајакнат тимскиот дух и заедништво.
- *Пикник* - Последните две години беше организиран корпоративен пикник за вработените и нивните семејства. Овие корпоративни настани се користат за одбележување на роденденот на ГИМ, и креирање можност за зближување на вработените.
- *Планинарско друштво* - Вработените во ГИМ основаа планинарско друштво и организираа повеќе неколкудневни планинарења на планините во Република Македонија.
- *Синдикални игри* - Вработените се членови на Синдикатот и секоја година учествуваат на Синдикални спортски игри, каде се натпреваруваат во повеќе дисциплини.
- *Роденденска честитка на домашна адреса* - Секој вработен за својот роденден добива роденденска честитка на домашна адреса. ГИМ е компанија која сака да им

се заблагодари на вработените за својот труд и организира заедничко славење на родендени во пријатна атмосфера како едно големо корпоративно семејство.

- *Одбележување на 8ми март* - ГИМ е организација каде особено се внимава на еднаквите можности помеѓу мажите и жените, и во поглед на вработување, но и напредување во кариерата. Секоја жена вработена во ГИМ по повод 8ми Март добива паричен поклон во висина од 1000 денари.
- *Прослава по повод Нова Година и прогласување на најдобри работници за годината* - ГИМ има голем тим на вработени кои извршуваат значајни активности во рамки на поединечните Сектори и токму тоа е причината за доделување на наградата за работник на годината во рамки на Новогодишната забава на компанијата.
- *Театарска претстава за децата на вработените на ГИМ и новогодишни пакетчиња*

